


Врз основа на член 39 од Законот за Локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02 и Службен весник на РСМ бр. 202/24) и член 36 од Деловникот за работа на Советот на општина Градско (Службен гласник на општина Градско бр. 02/06), ја свикувам 5-та седница на Советот на Општина Градско.

Седницата ќе се одржи на **11.12.2025 година (четврток)** со почеток во **14:00 часот**, во салата за состаноци на Општина Градско.

За седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на Записникот од 4-та седница на Советот на Општина Градско.
2. Предлог- Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Градско за 2026 година.
3. Предлог- Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Градско за 2026 година.
4. Предлог- Програма за активностите на општина Градско во областа на образованието за 2026 година.
5. Предлог- Програма за активностите на општина Градско во областа на спортот за 2026 година.
6. Предлог- Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2026 година.
7. Предлог- Програма за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита за потребите на граѓаните на Општина Градско за 2026 година.
8. Предлог- Правилник за имена на Правилникот за утврдување на критериумите, условите и потребната документација за остварување право на парична помош за новороденче.
9. Предлог- Одлука за доделување награди по повод Денот на Општина Градско 16 Декември.
10. Предлог- Одлука за усвојување на Одлуката за усвојување на Програма и план за работа на ЗЈП СТАЦИОНАР ШЕПА со предлог Буџет и финансиски план на ЗЈП СТАЦИОНАР ШЕПА за 2026 година.
11. Разгледувања на барања и поднесоци.
12. Разно.

Совет на Општина Градско
Претседател

Драгана Данева

